



ОПШТИНА КАРПОШ

Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 38-в од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06, 8/13, 15/14, 9/19, 7/20 и 4/21), Одлуката за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош бр.09-4261/10 од 29.07.2020 година донесена на четириесет и првата седница на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2020), Јавниот повик за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Карпош бр.11-2983/1 од 28.04.2021 година, Записник од одржаната конститутивна седница на Локално собрание за млади на Општина Карпош бр.11-2983/4 од 15.06.2021 година, Локалното собрание за млади на Општина Карпош, распишува

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на членови на Локален младински совет на Општина Карпош

Локалното собрание за млади на Општина Карпош распишува Јавен повик за избор на членови на Локален младински совет на Општина Карпош.

Јавниот повик се објавува на веб-страницата на Општина Карпош.

Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на непосредни избори со тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од локалното собрание на млади.

За избрани членови на локалниот младински совет се сметаат оние кандидати кои освоиле најмогу гласови од страна на присутните делегати.

Членовите на локалниот младински совет се верификуваат од страна на Советот на Општина Карпош, по добиена одлука за избор на членови од страна на Собранието на млади на Општина Карпош.

Од избраните членови на локалниот младински совет се избираат претседател и заменик-претседател.

ВО ЛОКАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВААТ:

- Младински организации
- Организации за млади
- Политички подмладоци
- Ученички организации
- Студенстски организации
- Други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територијата на општината и сакаат да учествуваат во основањето на Советот.
- Млади лица-жители на Општина Карпош на возраст од 15 до 29 години

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

- Портфолио на организацијата/групата/здружението
- Годишна Програма за работа на организацијата/групата/здружението
- Извештај за активностите со млади во изминатата година на организацијата/групата/здружението
- Писмо со номинација за член во Иницијативниот одбор и контакт-информации



ОПШТИНА КАРПОШ

ГРАДОНАЧАЛНИК



-
- Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од номинираниот член
 - Кратко мотивациско писмо и кратка биографија од кандидатот за член (жител на возраст од 15 до 29 години)

Начин на пријавување: Заинтересираните можат да ги поднесат потребните документи до архивата на Општина Карпош или на емаил адресата на Службеникот за млади на Општина Карпош: boris.curlinov@karpos.gov.mk

Адреса: Општина Карпош, улица Радика бр.9, бараки број 1 и број 2.

Рок за пријавување: 10 работни дена од денот на објавување на огласот – 19.06.2021 година, поточно до 29.06.2021 година

Бр.11-2983/5

Локалното собрание

Дата: 17.06.2021 година
Скопје

за млади на Општина Карпош